



ЈДГ "8 МАРТ"-НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ВО ГРАД СКОПЈЕ
лоциран на ул."Христо Татарчев"бр.45 тел 389 2.2779-229 и факс 389 2 2775-335
www.idg-8mart-skopje.org.mk e-mail osmimart_rasadnik@yahoo.com

Бр . I 03-210/5
од 30.08.2016 год.
С к о п ј е

ЛИСТА ЗА ЈАДЕЊЕ ЗА ДЕЦА ОД 2-6 ГОДИНИ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА ЗА ПРВА И ТРЕТА НЕДЕЛА ЗА 09 /2016

Понеделник :

Доручек: макарони со урда и чај со лимон

Прва ужина: ресана

Ручек: Вариво од леќа со сезонска салата

Втора ужина: десертни житарки

Вторник:

Доручек: млечен намаз од путер, кашкавал и свежа краставица со чај

Прва ужина: леден чај од праска

Ручек: чорба од грашак со јунешко месо и салата сезонска

Втора ужина: свежо овошје

Среда:

Доручек: путер со мед и млеко

Прва ужина: компот од праска

Ручек: компир манџа со пилешко месо и салата сезонска

Втора ужина: бомбици со бисквити

Четврток:

Доручек: палента со урда и чај со лимон

Прва ужина: овошен сок

Ручек: турли тава со јунешко месо и салата сезонска

Втора ужина: свежо овошје

Петок:

Доручек: чокопопс со млеко

Прва ужина: леден чај

Ручек: ориз манџа со пилешко и сезонска салата

Втора ужина: чоко бисквит

Дата на изготвување: 30.08. 2016, примена од 01.09.2016 год.

Изготвил: Габриела Стевковска

Директор: Габриела Стојановска

Листата за планирани оброци е изготвена согласно добиени насоки за изготвување на истата – допис од МТСП на РМ издаден под арх. Бр. 11-9965/1 од 27.10.2015 год



ЈДГ "8 МАРТ"-НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ВО ГРАД СКОПЈЕ
лоциран на ул."Христо Татарчев"бр.45 тел 389 2.2779-229 и факс 389 2 2775-335
www.jdg-8mart-skopje.org.mk e-mail osmimart__rasadnik@yahoo.com

Бр . I 03-210/ 5
од 30.08. 2016 год.
С к о п ј е

ЛИСТА ЗА ЈАДЕЊЕ ЗА ДЕЦА ДО 2 ГОДИНИ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА ЗА ПРВА И ТРЕТА НЕДЕЛА ЗА 09 /2016

Понеделник :

Доручек: макарони со урда и чај со лимон
Прва ужина: овошна каша
Ручек: Вариво од леќа со сезонска салата
Втора ужина: компот од праска

Вторник:

Доручек: гриз со млеко
Прва ужина: овошен сок
Ручек: чорба од грашак со јунешко месо и салата сезонска
Втора ужина: свежо овошје

Среда:

Доручек: тарана со сирење, павлака и јогурт
Прва ужина: компот од овошје
Ручек: компир манџа со пилешко месо и салата сезонска
Втора ужина: фрутолино /бомбици со бисквити

Четврток:

Доручек: палента со урда и чај со лимон
Прва ужина: овошен сок
Ручек: турли тава со јунешко месо и салата сезонска
Втора ужина: свежо овошје

Петок:

Доручек: бисквити со млеко / чокопопс со млеко
Прва ужина: овошен чај
Ручек: ориз манџа со пилешко и сезонска салата
Втора ужина: свежо овошје /чоко бисквит и сок

Дата на изготвување: 30.08. 2016, примена од 01.09.2016

Изготвил: Габриела Стевковска

Директор: Габриела Стојановска

Листата за планирани оброци е изготвена согласно добиени насоки за изготвување на истата – допис од МТСП на РМ издаден под арх. Бр. 11-9965/1 од 27.10.2015 год.



ЈДГ "8 МАРТ"-НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ВО ГРАД СКОПЈЕ
лоциран на ул."Христо Татарчев"бр.45 тел 389 2.2779-229 и факс 389 2 2775-335
www.jdg-8mart-skopje.org.mk e-mail osmimart_rasadnik@yahoo.com

Бр . | 03-210/5
од 30.08. 2016 год.
С к о п ј е

ЛИСТА ЗА ЈАДЕЊЕ ЗА ДЕЦА ОД 2-6 ГОДИНИ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА ЗА ВТОРА И ЧЕТВРТА НЕДЕЛА ЗА 09 /2016

Понеделник :

Доручек: спагети со урда и чај со лимон
Прва ужина: овошен сок
Ручек: Вариво од грав и салата
Втора ужина: свежо овошје

Вторник:

Доручек: путер со мармалад и млеко
Прва ужина: леден чај
Ручек: подварок од зелка и јунешко месо и свежа салата
Втора ужина: тортица

Среда:

Доручек: намаз од путер, урда и свеж домат со чај
Прва ужина: компот од праски
Ручек: ориз со пилешко и салата од свежа зелка
Втора ужина: свежо овошје

Четврток:

Доручек: чоко макс со млеко
Прва ужина: бисквити
Ручек: боранија со јунешко месо и салата сезонска
Втора ужина: торта со бисквити и пудинг од чоколадо

Петок:

Доручек: палента со сирење и јогурт
Прва ужина: цевитана
Ручек: манџа со макарони и пилешко месо –стек и салата сезонска
Втора ужина: чоко бисквит

Дата на изготвување: 30.08. 2016, примена од 01.09.2016 год

Изготвил: Габриела Стевковска

Директор: Габриела Стојановска

Листата за планирани оброци е изготвена согласно добиени насоки за изготвување на истата – допис од МТСП на РМ издаден под арх. Бр. 11-9965/1 од 27.10.2015 год



ЈДГ "8 МАРТ"-НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ВО ГРАД СКОПЈЕ

лоциран на ул."Христо Татарчев"бр.45 тел 389 2.2779-229 и факс 389 2 2775-335

www.jdg-8mart-skopje.org.mk e-mail osmimart_rasadnik@yahoo.com

Бр . I 03-210/5

од 30.08.2016 год.

С к о п ј е

ЛИСТА ЗА ЈАДЕЊЕ ЗА ДЕЦА ДО 2 ГОДИНИ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА ЗА ВТОРА И ЧЕТВРТА НЕДЕЛА ЗА 09 /2016

Понеделник :

Доручек: јуфки со урда и чај со лимон

Прва ужина:овошен сок

Ручек: Вариво од грав и салата

Втора ужина: банана

Вторник:

Доручек: бисквити со млеко

Прва ужина: свежо овошје

Ручек: подварок од зелка и свежа салата

Втора ужина: чоколино

Среда:

Доручек: тарана со урда, павлака и јогурт

Прва ужина: компот од праска

Ручек: ориз со пилешко и салата од свежа зелка

Втора ужина: свежо овошје

Четврток:

Доручек: чоко макс со млеко

Прва ужина:бисквита со овошен чај

Ручек: боранија со јунешко месо и салата сезонска

Втора ужина: пудинг или торта со бисквити и пудинг

Петок:

Доручек: палента со сирење и чај

Прва ужина: сок овошен

Ручек: манџа со макарони и пилешко месо –стек и салата сезонска

Втора ужина: банана/ чоко бисквит

Дата на изготвување: 30.08. 2016, примена од 01.09.2016 год.

Изготвил: Габриела Стевковска

Директор: Габриела Стојановска

Листата за планирани оброци е изготвена согласно добиени насоки за изготвување на истата – допис од МТСП на РМ издаден под арх. Бр. 11-9965/1 од 27.10.2015 год.